

# МОЌТА НА КОСОВ

На Косово и во Македонија каде што Албанците се во голем број, факт е дека беа создадени бројни фабрики за производство на хероин, како и магацини за складирање на 2 тона хероин одеднаш.

Еден од најблиските соработници на Бин Ладен, Египјанецот Мохамед Завахири, лично ги надгледувал подготовките и обуката на албанските паравојски, а ОВК била подготвена своите акции да ги изведува не само во Косово и Македонија, туку да се активира и на интернационално ниво.

Пишува:  
Мишко ТАЛЕСКИ

Последните анализи на Интерпол покажуваат дека изминативе шест години ѝ послужил на албанската мафија дополнително да се вкорени и да ги зајакне своите позиции. Денес, косовската албанска мафија годишно располага со милијарда евра, и тоа само од трговијата со дрога, при што на европскиот пазар месечно внесува од четири до шест тони хероин.

Од оваа висока сума, барем 150 милиони евра се враќаат на Косово, во џебовите на локалните криминални моќници и во благајните на водечките политички партии, чиешто лидери се во тесна врска со подземието и со организираниот криминал.

Италијанските извори од ООН задолжени за борба против дрогата, тврдат дека косовските мафијашки кланови речиси ја елиминирале турската мафија, и дека остваруваат непосредни контакти со авганистанските произведувачи на

опиум. Еден од моделите за соработка со водачите на клановите во Авганистан бил преку склопувањето бракови меѓу потомците на шефовите на криминалните организации. Такво нешто направило едно од најмоќните семејства Шабани, чијашто ќерка се омажила за наследникот на авганистанските кралеви на опиумот.

На Косово и во Македонија каде што Албанците се во голем број, факт е дека беа создадени бројни фабрики за производство на хероин, како и магацини за складирање на 2

## СТАТИСТИКА И ПРОЦЕНКИ

Според официјалните податоци на ООН за борба против трговија со наркотици, Албанците од Косово сочинуваат 14 проценти од дилерите на дрога во светот. Колку е тоа висок процент станува јасно кога ќе се увиди дека 1.000 Албанци се еднакви на три промили од светската популација. Сепак, официјален Вашингтон не отвори своја канцеларија во Приштина, иако такви веќе

МЕЃУ ЕВРОПСКИТЕ МАФИИ, АЛБАНСКО-КОСОВСКАТА Е НАЈМОКНА И НАЈНЕМИЛОСЛИВА. ТОА Е МАФИЈА КОЈА ОД ЕДНА СТРАНА Е ВАРВАРСКА, А ОД ДРУГА Е СОФИСТИЦИРАНА. ПОСОФИСТИЦИРАНА Е ОД КОЗА НОСТРА, БИДЕЈЌИ НЕЈЗИНИТЕ ШЕФОВИ СЕ НАВИКНАТИ ДА ПРЕГОВАРААТ СО ДИПЛОМАТИ И ДОБРО СЕ ОБРАЗОВАНИ. МЕЃУТОА, ПОБЕСКРУПУЛОЗНА Е БИДЕЈЌИ ПОТЕКНУВА ОД АРХАИЧНО ОПШТЕСТВО И СЕ БАЗИРА НА ПЛЕМЕНСКИ ЗАКОН "КАНУН", КОЈ НЕ ГО ПОЗНАВА КОНЦЕПТОТ НА ИНДИВИДУАЛНА ОДГОВОРНОСТ. КАКО ВРВ НА СЕ, НА КОСОВО НЕ ПОСТОИ РАЗЛИКА МЕЃУ КРИМИНАЛНИОТ И ПОЛИТИЧКИОТ ЕСТАБЛИШМЕНТ. ПОРАДИ ТОА, АКО НА КОСОВО МУ СЕ ДОДЕЛИ НЕЗАВИСНОСТ, ВО СРЦЕТО НА ЕВРОПА КЕ ИМА ОГРОМЕН ПРОБЛЕМ.

тона хероин одеднаш. Од таму, односно од Косово поаѓаат шверцерите - едни преку Јадранското Море во Италија, други преку Црна Гора, Босна и Хрватска во Средна Европа. Пред извесно време, на патот меѓу Клобук и Приштина, било заплнето огромно количество анхидрид на оцетна киселина, неопходна за синтетизација на дрогата. Цистерните биле упатени на адреса на фирмата "Ник Петрол" во сопственост на Насер Кељменди, еден од блиските пријатели на Рамуш Харадинај.

функционираат во земјите каде што е забележан многу помал обем на трговија со дрога и покрај тоа што Стејт департментот е добро запознат со ситуацијата на Косово. Проценките на воените разузнавачи на КФОР се следни: 80 отсто од бруто приходот на Косово потекнува од криминални активности. Тие уште и признаваат дека милијарди долари донации за обнова на Косово и за оживување на неговата економија завршиле во џебовите и во сефовите на локалните моќници.

Албанските екстремисти кои дејствуваа во Северна Македонија и во Јужна Србија беа полувоено крило на албанската мафија, која се занимава со трговија со дрога, со пренесување имигранти и проститутки во Западна Европа, оценува францускиот експерт од Институтот за криминологија во Париз, Ксавие Рофе, автор на книгата "Албанската мафија".

"На секоја мафија ѝ се потребни две работи: сигурна територија и дијаспора. Албанците сега имаат дијаспора, благодарение на бегалците од војната во Косово, а нивната база се наоѓа во тие области", објаснува Рофе.

Тој истакнува дека откако НАТО и ОН ја презеле контролата врз Косово, оваа област се претворила во рај за организираниот криминал. Според него, акциите на албанските бунтовници на српската граница во делот кон Косово имаат цел да заштитат две клучни точки на патот на дрогата, наречени "златниот триаголник на Балканот". Според експертите, Велики Трновац во Јужна Србија е главен пункт на патот по кој од Централна Азија во Европа илегално се пренесуваат големи количества хероин и значителен број луѓе. Нема никакво сомнение дека офанзивата на албанските бунтовници, главно, беше мотивирана од желбата да ја обезбедат контролата врз патот на дрогата.

Италијанската полиција смета дека членовите на официјално распуштената ОВК, на ОВПМБ и на ОНА биле поврзани со криминалната мрежа на балканските кланови, гангстерите од дијаспората и поранешните членови на тајните служби на Албанија. Рофе додава дека Тетово е центар на власта на еден богат Албанец од Косово, кого што НАТО го смета за една од главните фигури во организираниот криминал. Според информации во книгата на Рофе, околу 70 отсто од хероинот кој се продава во Швајцарија, Австрија и во Германија, го префрлиле албански банди. Повеќе земји од Запад-



# СКОТО ПОДЗЕМЈЕ



на Европа се обидуваат да ги откријат каналите преку кои се финансираат албанските терористи. Особено интензивна акција се води во Германија, која се смета за центар на албанската дијаспора. Во тоа се вмешани и поранешни активисти на Ослободителната војска на Косово (ОВК), особено оние кои се занимаваат со шверц, бидејќи не им одговара релативен мир на јужниот Балкан.

## КОСОВО - РАК РАНА ЗА ЕВРОПА

Воздушната војна на НАТО против СРЈ не влијаеше на малувањето на моќта на косовската мафија, туку напротив, таа драматично се зголемуваше, како со интензивирањето на криминалните активности, така и со нивната контрола врз населението. Бомбашките на-

пади врз Југославија ѝ помогнаа на УЧК да го прошири нејзиното подрачје на владеење кон Србија и Македонија. Под заштита на НАТО, УЧК стана неограничен господар на Косово, а косовската мафија, ако не водечка, тогаш една од водечките криминални здруженија во светот. Една година по нападите и официјалната инсталација на УЧК како водечка сила во Косово, Марко Никовиќ, вице-претседател на Интернационалното здружение за борба против дрогата со седиште во Њујорк, предупредуваше: "Како што наскоро Северна Европа ќе стана рак рана на Европа".

Според проценките на Николиќ во март 2000 година, УЧК месечно пренесувала од 4,5 до 5 тони хероин. Трасата која од талибанските опиумски полиња во Авганистан водела кон северноевропскиот пазар за наркотици, го контролирале косовските Албанци.

"На Владата на САД ѝ беше многу добро позната поврзаноста на косовската мафија и УЧК со трговијата со хероин", извести лондонскиот "Гардијан" на 13.3.2000 година.

## БИН ЛАДЕН И ВРСКИТЕ СО ОВК

Некои медиуми ги цитираа извештаите на тајните служби, според кои терористот Бин Ладен со седиште во Авганистан и неговата организација Ал Каида, ги обучувале и им давале финансиска поддршка на

припадниците на ОВК. Многу поконкретен беше Ибрахим Ругова со изјавата дадена за весникот "Нова Македонија" на 26.9.2000 година, по која на територијата на Косово, контролирана од ОВК, се наоѓаат кампови за обука на терористи кои се во тесен контакт со терористите на Бин Ладен, а меѓу ОВК и него постои тесна соработка. На Косово, Бинладеновата организација е активна од

"Единствено што УЧК сака е војна. Јас ги познавам нивните причини и намери. Тоа се причини на платеници кои не познаваат внатрешни вредности, освен подготвеност за натамошно војување. Единствената причина зошто нивните команди се согласија да се разоружаат е дека така не изгледаат многу лоши. Вистината е дека операцијата беше интернационална бина за извонредна про-

"АКО КОСОВО СТАНЕ НЕЗАВИСНО, ЌЕ ИМАМЕ СТРАТЕШКИ МНОГУ ВАЖНО МЕСТО ВО ЕВРОПА, ДРЖАВА НИЗ КОЈА ЌЕ СЕ ОДВИВА 80 ОТСТО ОД НЕЛЕГАЛНАТА ТРГОВИЈА СО ХЕРОИН. ДРЖАВА КОЈА САМО НА ИТАЛИЈАНСКИТЕ ТРОТОАРИ ИСФРЛИЛА 20.000 ПРОСТИТУТКИ. ДРЖАВА ЧИЈАШТО КОМПЛЕТНА ЕКОНОМИЈА СЕ БАЗИРА НА МЕЃУНАРОДНА ПОМОШ И НА ПАРИ ОД КРИМИНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ", ПИШУВА ВО ИЗВЕШТАЈОТ НА ИТАЛИЈАНСКАТА РАЗУЗНАВАЧКА СЛУЖБА.

МЕЃУ ИТАЛИЈАНСКИТЕ РАЗУЗНАВАЧИ НИКОЈ НЕМА НИТУ НАЈМАЛО СОМНЕВАЊЕ ДЕКА КОСОВО СТАНАЛО ЗОНА НА СЛОБОДНИОТ КРИМИНАЛ, КАДЕ БАНДИТЕ СЕ ПОВРЗАНИ СО ПОЛИТИЧКАТА ОЛИГАРХИЈА, ПА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОА УЖИВААТ ТОТАЛЕН ИМУНИТЕТ. МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА Е УВЕРЕНА ДЕКА ТАКА БИ СЕ ДОВЕЛЕ ВО НЕЗАВИДНА СИТУАЦИЈА ИСТАКНАТИТЕ АЛБАНСКИ ПОЛИТИЧАРИ И ДЕКА ТОА БИ ПРЕДИЗВИКАЛО ГОЛЕМИ НЕМИРИ И ТЕНЗИИ ВО ОДНОСИТЕ СО ПРИПАДНИЦИТЕ НА УНМИК И НА КФОР.

1994 година, а во 1996 година лично Бин Ладен ги предупредил своите трупи да се подготват за учество на Косово и во Македонија. Еден од неговите најблиски соработници, Египјанецот Мохамед Завахири, лично ги надгледувал подготовките и обуката на албанските паравојски, а ОВК била подготвена своите акции да ги изведува не само на Косово и во Македонија, туку да се активира и на интернационално ниво.

паганда. Разоружувањето беше само една фарса, бидејќи вистинските арсенали на терористите не можат на овој начин да бидат пронајдени и разрушени. УЧК има многу канали преку кои таа се вооружува", рече Ругова на 6.9.2001 година во Рим. Во врска со каналите за вооружување, Ругова тогаш ги спомна Турција, Чешка, Словачка, Црна Гора, Албанија, Хрватска, Италија и Германија.

**DA ADNAN REISEN**  
**STUTTGART**

**ADNAN D.o.o Lazani**  
Tel.: 048 / 473 315  
Mob. 070 / 711 788

**Büro Stuttgart**  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mobil 0171 / 5 46 32 20  
e-mail: dautoski@web.de

*Director Alija Dautoski*

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

**FREIBURG**  
OFFENBURG  
KARLSRUHE  
STUTTGART  
ULM  
AUGSBURG  
MÜNCHEN  
KUMANOVO  
SKOPJE  
GOSTIVAR  
KICEVO

↓ VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO ↓  
STRUGA OHRID PRILEP BITOLA

**BALI D.o.o Struga**  
Mob. 070 / 247 920  
0173 / 9410324

**Büro Freiburg**  
Tel. 0761 / 500 235  
Mob. 0170 / 411 7693

**Büro Offenburg**  
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela  
Germanija - MAKEDONIJA  
Sekoja sreda, sabota i nedela  
Makedonija - GERMANIJA

Informacii i rezervacii od 900 do 2100 časot